



Градоначалник

Согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина Крушево го издава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека Градоначалникот на Општина Крушево распишува

ЈАВЕН ПОВИК

За доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2017 година

Сите заинтересирани правни и физички лица во текот на јавниот повик може да достават Иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови од членот 7 став (1) точка 2 алинеја 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16).

Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план со образложение за бараната измена и предлог на плански опфат од подносителот на иницијативата.

Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават во писмена форма преку архивата на Општина Крушево или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам.

За доставените иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 дена од истекот на рокот за поднесување на иницијативите.

Јавниот повик ќе биде објавен на интернет страната на Општина Крушево, www.krusevo.gov.mk, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам, во службеното гласило на општината, во дневен весник на македонски јазик и дневен весник на албански јазик.

Средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите – правни или физички лица.

Јавниот повик ќе трае 34 дена во периодот од 27.09.2017 до 30.10.2017 год.

Број 09-833/2
25.09.2017г., Крушево

ГРАДОНАЧАЛНИК
Општина Крушево
Ѓорѓи Дамчески